



Електронски систем

Биро за јавни набавки

Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

За период:01-01-2015до30-06-2015

ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје

I.1.2)Адреса:ул.„Орце Николов“ бр.138 Скопје

I.1.3)Град и поштенски код:Скопје 1000

I.1.4)Интернет адреса:www.adsdp.mk

I.1.5)Лице за контакт:Лидија МицеваАдреса на е-пошта:lidija.miceva@adsdp.mkТелефон/Факс:02633-813

ДЕЛ II:ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Барање за прибирање понуди (до 5000 евра)

Склучен договор / добиени фактури							
Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Име/назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор / фактура со вклучен ДДВ	Број на договорот / фактурата	Датум на договорот / фактурата
1-15/2014	Ревизија на проектната документација за сите фази за објект ГП 4.40 Букурешка бб во Скопје	Услуги	2	Друштво за проектирање,инженеринг,консалтинг,производство и трговија увоз-извоз Никола и Илија ЏОН И ЏОНИ ДОО Прилеп	156940 ден.	18-13607/14	13.05.2015
1-16/201	Изработка на основен проект за	Услуги	4	Друштво за проектирање производство и инженеринг ТИМЕЛПРОЕКТ ДООЕЛ Скопје	92925 ден.	18-16649/10	25.03.2015

4	графостаница - адаптирана за објект Палата „Лазар Поп Трајков“ (Јавна администрација - Државни институции, на ул. „Маке							
1-18/2014	Набавка на услуга за технички преглед и периодично испитување на системот за раностартувачки уред – превектрон, систем за громобранска заштита , систе	Услуги	3	Друштво за технички прегледи и испитувања МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ ДООЕЛ Скопје	165200 ден.	18-10068/11	18.03.2015	
1-2/2015	Набавка на услуга за вршење на контролни прегледи потребни за добивање на Сертификат за стадион и безбедност на „Национална Арена Филип II Македонски“	Услуги	1	Друштво за производство, промет, услуги, проектирање и изградба ТАГОРА ДОО експорт-импорт Скопје	348100 ден.	18-4668/12	20.07.2015	
1-8/2014	Ревидирање на Годишна сметка и финансиски извештаи	Услуги	4	Друштво за ревизија и консалтинг ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈА ДОО Скопје	165200 ден.	18-11782/11	25.02.2015	
1-9/2014	Контрола на квалитет на вграден бетон за објект 02.291 Париска бб во Скопје	Услуги	5	Друштво за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др.ДОО Скопје	69987 ден.	18-12492/11	25.02.2015	

II.2) Барање за прибирање понуди (до 20000 евра за стоки и услуги и до 50000 евра за работи)

Склучен договор							
Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Име/назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор / фактура со вклучен ДДВ	Број на договорот / фактурата	Датум на договорот / фактурата
1-1/2015	Сервисирање и одржување на мултифункционални уреди (копир, скенер, принтер).	Услуги	1	Трговско друштво ЕВИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАДЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	1180000 ден.	18-3852/13	06.07.2015
1-10/2014	Програма за геомеханички истражни работи со ревизија, геомеханички истражни работи со елаборат и ревизија на елаборатот за објект државни институции Г	Работи	3	Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД-Скопје	254880 ден.	18-13127/13	03.02.2015
1-11/2014	Изработка на проектна документација за објект Г.П 4.40 Букурешка бб во Скопје.	Услуги	3	Друштво за планирање проектирање и инженеринг ПРОСТОР ДОО Куманово	1034122 ден.	18-11319/18	17.04.2015
1-12/2014	Контрола на квалитет на вграден бетон за објект Тоскалар А2 Ламела 1 и Ламела 2 во Гостивар и објект 6.15 УЕ бр.2.во Македонски Брод.	Услуги	4	Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии СКОПЈЕ АД Скопје	221828 ден.	18-13824/13	08.04.2015
1-13/2014	Ревизија на проектната документација за објект државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје –Мал Ринг во Скопје	Услуги	3	Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД-Скопје	944000 ден.	18-13606/12	12.03.2015
1-17/2014	Одржување на персонални компјутери, печатари и мрежна опрема.	Услуги	7	Друштво за производство промет услуги и посредување ЗОТЕБРОС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	708000 ден.	18-13883/13	29.04.2015

II.3) Набавка на услуги во вредност до 20000 евра пропишани со Уредбата за определување на услугите кои се предмет на договорите за

јавните набавки

Реден број	Предмет на договорот за јавна набавка (За категорија на услуги 17-27 од Уредбата)	Склучен договор / добиени фактури			
		Број на добиени понуди	Име/назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор / фактура со вклучен ДДВ	Број на договорот / фактурата

П.4.1) Датум на првична објава на ЕСЈН: **05-02-2015**

П.4.2) Датум на повторно објавување (доколку е извршено): **31-07-2015**